

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 24 став (5) од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јануари 2022 година, донесе

О Д Л У К А

за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

1. Во Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.172/21) во точката 1 зборовите „1.662.794.227 денари“ се заменуваат со зборовите „2.358.772.630 денари“, а зборовите „529.130.272 kWh“ се заменуваат со зборовите „529.279.808 kWh“.
2. Во точката 2 табелата се менува и гласи:

ДИСТРИБУЦИЈА	единица мерка	износ
Месечен надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија	ден/месец	17.325.254
Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава топлинската енергија на снабдувачот	ден/kWh	3,5380

3. Точката 3 се менува и гласи:
„Месечниот надоместок и тарифниот став од точка 2 на оваа одлука ќе се применуваат од денот на отпочнувањето на примена на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022 година.“
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 февруари 2022 година.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ

ДООЕЛ Скопје), согласно член 24 Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), достави Барање за промена на одобриениот максимален приход за регулираниот период почнувајќи од 1 февруари 2022 година бр.03-18 од 4 јануари 2022 година, заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со УП1 бр. 08-2/22 од 4 јануари 2022 година (во понатамошниот текст: Барање).

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2021 година донесе Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 172/21).

Постапувајќи Барање за промена на одобриениот максимален приход и цени за 2022 година бр.03-3520 од 29 декември 2021 година, заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со УП1 бр. 08-286/21 од 29 декември 2021 година, а имајќи во предвид дека кај производителот на топлинска енергија има промена на тарифните ставови поради зголемен трошок за набавка на природен гас, Регулаторната комисија за енергетика на 31 декември 2021 година донесе Одлука за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.303/21).

Во поднесеното Барање од 4 јануари 2022 година, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје наведува дека промената на тарифниот став на регулираниот производител Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје кој има поднесено Барање за промена на одобриениот регулиран максимален приход почнувајќи од 1 февруари 2022 година УП1 бр.08-3/22 од 4 јануари 2022 година, ќе се рефлектира и во дејноста дистрибуција на топлинска енергија.

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја набавува топлинската енергија од регулираниот производител на топлинска енергија и од производители на топлинска енергија доколку цената на топлинската енергија понудена од производителот е пониска од цената за топлинска енергија на регулираниот производител. Имајќи во предвид дека кај производителот на топлинска енергија има промена на тарифните ставови поради зголемен трошок за набавка на природен гас потребно е да се изврши корекција и кај тарифите кај дистрибутерот на топлинска енергија.

Регулаторната комисија за енергетика утврди тарифниот став на регулираниот производител за топлинска енергија да изнесува 6,4467 ден/kWh, додека тарифниот став од нерегулираниот производител на топлинска енергија е значајно понизок и е предвидено да изнесува 1,9680 ден/kWh, што овозможува просечната продажна цена на топлинската енергија од операторот на дистрибутивниот систем кон снабдувачот да изнесува 3,5380 ден/kWh. На овој начин се овозможува релативна стабилизација на пазарот на топлинска енергија во грејната сезона 2021/2022 година и заштита на стандардот на потрошувачите, а особено на домаќинствата.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение, актот за кој се одлучува да се донесе на седница без

одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-221/2 од 31 јануари 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје без одржување на подготвителна седница.

Имајќи го во предвид горе наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-2/22
31 јануари 2022 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски